



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр.11/ I КАТ,  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

### ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **02/2013**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр,14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Билент Мустафоски** Адреса на е-пошта: **[bilent.mustafoski@finance.gov.mk](mailto:bilent.mustafoski@finance.gov.mk)** Телефон/Факс: **02 3106 432/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На следнава адреса

Министерство за финансии ул. Даме Груев бр.14 - Скопје, 02/3106-491,  
[renata.zdravkoska@finance.gov.mk](mailto:renata.zdravkoska@finance.gov.mk), Тендерската документација е прикачена кон огласот и може да се преземе преку ЕСЈН бесплатно., <https://e-nabavki.gov.mk>

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи-Економија и финансии**

#### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**нови моторни возила и нивно одржување и сервисирање за време на гарантниот период**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување со одложено плаќање**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

набавка на 18 нови патнички моторни возила и нивно одржување и сервисирање за времетраење на гарантниот период за потребите на Министерството за финансии, согласно спецификацијата кој е во прилог на оваа тендерска документација.

II.7) Референтна номенклатура за долелување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **34100000-8**

II.8) Дали предметот на набавката е делив:**Да**

| Дел број | За целиот предмет на набавка  | Опис на делот за набавка |
|----------|---|--------------------------|
| 1        | нови моторни возила и нивно одржување и сервисирање за време на гарантниот период | 1 (едно) возило;         |
| 2        | нови моторни возила и нивно одржување и сервисирање за време на гарантниот период | 2 (две) возила;          |
| 3        | нови моторни возила и нивно одржување и сервисирање за време на гарантниот период | 4 (четири) возила;       |
| 4        | нови моторни возила и нивно одржување и сервисирање за време на гарантниот период | 8 (осум) возила;         |
| 5        | нови моторни возила и нивно одржување и сервисирање за време на гарантниот период | 3 (три) возила;          |

II.9) Рамковна спогодба:**Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11) Времетраење на договорот:

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

Предмет на електронската аукција е вкупната понудена цена, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без данок на додадена вредност. Почетна цена на електронската аукција е најниската вкупна цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН

#### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Да [2,00%]**

IV.1.2) Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [10,00%]**

IV.1.4) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- **Документ за регистрирана дејност**
- документ за регистрирана дејност**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

#### IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- доказ (овластување, договор или сл.) дека поседува овластен (од производителот на понудените возила) сопствен/изнајмен или со договор за деловно техничка соработка продажен салон, за продажба на стоките кои се предмет на оваа набавка;
- доказ (овластување, договор или сл.) дека поседува сопствен/изнајмен или со договор за деловно техничка соработка, овластен (од производителот на понудените возила) сервис за сервисирање и одржување на возилата во текот на траењето на гарантниот период;
- доказ (овластување, договор или сл.) дека поседува еден сопствен/изнајмен/договор за деловно техничка соработка, магацин со резервни и потрошни делови за понудените возила;
- изјава дека ќе обезбеди бесплатна техничка проверка на исправноста на возилата на секои 6 месеци, во овластен сервис/сервиси;
- комплетна техничка документација за возилото, со комплет технички и работни карактеристики;
- изјава дека бесплатно ќе врши промена/балансирање на летни и зимски пневматици (вкупно 8 ротации) за времетраењето на гарантниот период;
- изјава за ангажиран стручен кадар задолжен за реализација на договорот;
- изјава за ангажиран стручен кадар задолжен за сервирање и одржување на возилата за времетраење на гарантниот период (доколку понудувачот понуди сервисирање во повеќе од еден овластен сервис потребно е да се наведат лицата од тие сервиси со кои договорниот орган ќе контактира за извршувањето на услугите);
- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач;
- изјава дека доколку биде избран за најповолен понудувач дека ќе достави импортерски ценовник за возилата;
- изјава за висината на редовната цена за норма работен час;
- изјава дека при одржувањето и сервисирањето на возилото/ата ќе вградува оригинални резервни и потрошни делови, увезени од овластениот дистрибутер за конкретната марка;
- изјава дека при одржување и сервисирањето на возилото/ата за вградените резервни или потрошни делови ќе достави гарантни листови;
- изјава дека при одржување и сервисирање на возилото/ата за вградените делови кои не се предмет на гаранција во текот на гарантниот период, носителот на набавката ќе наплаќа максимум 15% маржа на набавната цена на деловите при нивно вградување во возилото и дека ќе обезбеди попуст од 30% на редовната цена на норма работен час;
- изјава дека доколку економскиот оператор биде избран за најповолен понудувач ќе обезбеди дополнително 4 зимски/летни гуми (во зависност од тоа со какви пневматици ќе биде испорачано возилото), и трошоците за истите се на товар на економскиот оператор.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

-да поседува овластен (од производителот на понудените возила) сопствен/изнајмен/договор за деловно техничка соработка продажен „салон“, за продажба на стоките кои се предмет на оваа набавка;

-да поседува еден сопствен/изнајмен или со договор за деловно техничка соработка, овластен (од производителот на понудените возила) сервис за сервисирање и одржување на возилата;

-да поседува еден сопствен/изнајмен или со договор за деловно техничка соработка, магацин со резервни и потрошни делови за понудените возила;

-да може да обезбеди бесплатна техничка проверка на исправноста на возилата на секои 6 месеци, во овластен сервис/сервиси;

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **13.08.2013 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

**13.08.2013 во 12.00 часот Место: Скопје**

V.5) Дополнителни информации

Понудите се поднесуваат по пошта на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“, бр.14 – Скопје, или лично во писарницата на Министерството за финансии, со адреса на ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр.54 - Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“).

V.6) Датум на објава: **28-06-2013**